

Квалификувани организации за учество во повикот за акредитација

Образование на возрасни

Услов за учество (1): провајдери на образование кои спроведуваат квалификувани образовни програми и активности во полето на образованието на возрасни

Образовни програми и активности со право на учество	Примери за имплементирачки организации
Формално основно и средно образование за возрасни	Вечерни училишта, училишта за втора шанса
Формални образовни програми за возрасни мигранти	Училишта, центри во заедницата, НВО, приватни провајдери, социјални претпријатија, хуманитарни организации
Неформални курсеви за образование на возрасни спроведени од квалификувани обучувачи	Центри во заедницата, НВО, библиотеки, универзитети за трето доба, народни универзитети, отворени универзитети, приватни провајдери, синдикати и други организации кои обезбедуваат специјализирани курсеви за учење (пр., јазични, дигитални вештини и други клучни компетенции)
Информалното образование и програмите за интеграција на лица под ризик да бидат општествено исклучени (пр., лица со попреченост, мигранти, повозрасни лица, сиромашни лица)	Културни центри, библиотеки, музеи, театри, музички и уметнички здруженија, асоцијации-родители, НВО, хуманитарни организации, занаетчиски здруженија
Програми за општествена реинтеграција за лица кои порано и сега се наоѓаат во затворски услови или кои биле осудувани за други кривични дела	Затвори и други казнени институции, провајдери на социјални услуги, НВО, хуманитарни организации

Услов за учество (2): локални и регионални јавни власти, тела за координација и други организации со улога во областа на образованието на возрасни

Улога во образовниот систем ¹	Примери за имплементирачки организации
Воспоставување и управување со институции за образование на возрасни	Локални и регионални власти
Обука, вработување и управување со кадар на образование на возрасни	Служби и одделенија за вработување; локални и регионални власти; координативни тела; професионални здруженија
Дефинирање и спроведување на	Служби и одделенија за вработување;

стратегија за учење на возрастите на кое било ниво	локални и регионални власти; координативни тела
Надзор и контрола на квалитетот на обезбедувањето образование за возрастни	Локални и регионални власти; инспекторати и специјализирани институции во национален контекст
Дефинирање на рамката за квалификации, стандарди и можности за континуиран професионален развој на едукаторите кои обезбедуваат образование за возрастни	Локални и регионални власти; инспекторати и специјализирани институции во национален контекст; професионални здруженија, синдикати
Обезбедување професионална поддршка за едукаторите кои нудат образование за возрастни	Професионални здруженија на обучувачи на едукатори
Обезбедување на образовни и кариерни совети, професионално советување и психолошка поддршка за возрастни ученици	Социјални центри и центри на заедниците, хуманитарни организации, НВО, здруженија на психолози
Спроведување истражување за поддршка на развојот на понудата и промоцијата на образованието на возрастни	Истражувачки центри, универзитети

Стручно образование и обука

Услов за учество (1): провајдери на образование кои спроведуваат квалификувани образовни програми и активности во полето на образованието на стручното образование и обука

Образовни програми и активности со право на учество	Примери за имплементирачки организации
Иницијално стручно образование и обука	Училишта за СОО, институти, центри, колеџи на заедницата и други провајдери
Континуирано стручно образование и обука	Училишта за СОО, институти, центри и други провајдери; професионални здруженија и комори, синдикати, отворени универзитети

Услов за учество (2): локални и регионални јавни власти, тела за координација и други организации со улога во областа на стручното образование и обука

Улога во образовниот систем²	Примери за имплементирачки организации
Воспоставување и управување со провајдери-институции на стручно образование и обука	Локални и регионални власти
Дефинирање и спроведување на стратегија за стручно образование и обука на кое било ниво	Служби и одделенија за вработување; локални и регионални власти; координативни тела

Надзор и контрола на квалитетот на обезбедувањето стручно образование и обука	Локални и регионални власти; инспекторати и специјализирани институции во национален контекст
Дефинирање на рамката за квалификации, стандарди и можности за континуиран професионален развој на едукаторите во СОО	Локални и регионални власти; инспекторати и специјализирани институции во национален контекст; професионални здруженија, синдикати
Обезбедување кариерни насоки и професионално советување за тековни и перспективни ученици во СОО и за неодамнешни дипломци	Социјални центри и центри на заедниците, хуманитарни организации, НВО, здруженија и комори
Олеснување на практиканствата и влез на ученици од СОО, чираци и неодамнешни дипломци на пазарот на трудот	Стопански комори, служби и одделенија за вработување, СОО-центри, организации за управување со таленти, тела за координација, професионални здруженија
Спроведување на истражување за поддршка на развојот на полето на СОО и за поддршка на неговата континуирана релевантност за потребите на пазарот на трудот кои постојано еволуираат	Истражувачки центри, универзитети, стопански комори, социјални партнерски организации, НВО

Услов за учество (3): претпријатија и други јавни и приватни организации кои се домаќини, обучувачи или кои на друг начин соработуваат со лицата што учат и почетници во стручното образование и обука – овој услов за учество се применува директно од Националната агенција врз основа на информациите доставени од апликантот за неговите реални активности.

Училишно образование

Услов за учество (1): провајдери на образование кои спроведуваат квалификувани образовни програми и активности во полето на училишното образование

Образовни програми и активности со право на учество	Примери за имплементирачки организации
Предучилишно образование и образование и нега од раното детство	Предучилишни установи, градинки
Предучилишно и основно образование	Основни училишта, забавишта, болнички училишта
Средно општо образование	Средни училишта, училишта помеѓу нивоа, гимназии, музички и уметнички училишта, болнички училишта

Услов за учество (2): локални и регионални јавни власти, тела за координација и други организации со улога во областа на училишното образование

Улога во образовниот систем³	Примери за имплементирачки организации
Воспоставување и управување со училишта	Локални, регионални власти и национални тела за координација
Дефинирање и спроведување на стратегија за училишно образование на кое било ниво	Служби и одделенија за вработување; локални и регионални власти; координативни тела, НВО
Надзор и контрола на квалитетот на училишното образование	Локални и регионални власти; инспекторати и специјализирани институции во национален контекст